



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **07/2013**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Агенција за електронски комуникации**

I.1.2)Адреса:**Кеј Димитар Влахов бр.21**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.aec.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Виолета Стјеповиќ ПопАцева** Адреса на е-пошта:**violeta.popaseva@aec.mk**

Телефон/Факс:**3289212/02 32 24 611**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б)  
од Законот - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**Услуга од надзорен орган за изградба на антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на Република Македонија**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

**Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Во близина на Скопје, на планината Водно, на 500 м источно од Милениумскиот крст**

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Тендерската документација треба да се превземе од ЕСЈН**

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

Период во месеци: **60**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Да**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **11.09.2013**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **2**

Највисока добиена понуда: **30460000,00 ден.** Најниска добиена понуда: **34000000,00 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. Борка Талевски бр. 24**

Град или населено место: **1000 Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **31365000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **29900000 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **08.10.2013**